

ВЕНЕЦ АД с.Долни Дисан

мб 4020308
Едб 4019989100820
с. Долни Дисан

Врз основа на член 166-б од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Р.Македонија 57/10) доставуваме финансиски податоци за работењето на Венец АД за 2024 година.

Со почит



ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан

Финансиски извештаи

и

Извештај на независниот ревизор

за годината која завршува на 31 Декември 2024

Јуни, 2025



До

Сопствениците и раководството на
ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2024 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг
ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

Основа за мислење со резерва

Како што е обелоденето во Белешка 23 - Побарувања од купувачите, кон финансиските извештаи, Друштвото има евидентирано 109.893 илјади денари побарувања од купувачи во земјата и странство. Со примена на ревизорски постапка за потврдување на овие побарувања врз основа на избран примерок утврдивме дека 16.763 илјади денари се постари од 3 години, за кој износ се преценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан Неготино на ден 31 декември 2024 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е, исто така, одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Радовиш, 16.06.2025 година

Јанка Димитрова

Овластен ревизор

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител

Јанка Димитрова



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2024	2023
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	173.041	186.131
Останати приходи	5	40.031	16.302
Капитализирано сопствено производство и услуги		10.709	8.698
Вкупно приходи од работењето		223.781	211.131
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		883	14.695
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	6	60.838	53.199
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	61.387	62.209
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	5.750	5.956
Останати трошоци од работењето	9	18.618	21.477
Трошоци за вработените	10	54.854	49.630
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	15.074	14.911
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	-	-
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	2.290	12.437
Вкупно расходи од работењето		218.810	219.818
Финансиски приходи	15	86	197
Финансиски раходи	16	1.613	2.133
Добивка/(Загуба) од редовното работење		4.327	4.072
Нето добивка/(загуба) од прекинати работења		-	-
Добивка/(Загуба) пред оданочување	17	4.327	4.072
Данок на добивка	18	505	605
Одложени даночни приходи/(расходи)		-	-
Нето добивка/(загуба) за деловната година	19	3.822	3.467
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за годината	20	3.822	3.467
Сеопфатна добивка/(загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		3.822	3.467
Заработувачка по акција во денари		1.092,11	990,44

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на раководството на 11.03.2025 година.
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан
Претседател на Управен одбор
Илија Јанчев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2024	2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	219.977	211.322
Долгорочни финансиски средства		1	1
Вкупно нетековни средства		219.978	211.323
Тековни средства			
Залихи	22	104.340	104.205
Побарувања од поврзани друштва		1.877	2.829
Побарувања од купувачи	23	109.893	124.765
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	-	-
Останати краткорочни побарувања	25	101	63
Краткорочни финансиски средства	26	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	27	160	352
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	28	803	311
Вкупно тековни средства		217.175	232.525
ВКУПНО СРЕДСТВА		437.153	443.848
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		11.003	11.003
Ревалоризациска резерва		223.766	224.407
Резерви		7.458	7.458
Акумулирана добивка/(загуба)		63.270	61.517
Добивка/(Загуба) за деловната година		3.822	3.467
Вкупно главнина и резерви	29	309.319	307.851
Неконтролирано учество		-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	23.661	22.490
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	31	54.726	62.667
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	798	1.831
Останати тековни обврски	33	8.739	13.974
Тековни обврски по заеми и кредити	34	39.909	28.577
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	1	6.458
Вкупно тековни обврски		104.173	113.507
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		437.153	443.848

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на раководството на 11.03.2025 година.
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан
Претседател на Управен одбор
Илија Јанчев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Ревалориза- циони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2024	11.003	224.407	7.458	64.984	307.851
Корекција на добивка од минати години	-	(641)			(641)
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2024 година				3.822	3.822
Реинвестирана добивка				-	-
Исплатена дивиденда				(1.714)	(1.714)
Состојба на 31.12.2024	<u>11.003</u>	<u>223.766</u>	<u>7.458</u>	<u>67.092</u>	<u>309.319</u>

Опис	Основна главнина	Ревалориза- циони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2023	11.003	225.872	7.458	62.019	306.351
Корекција на добивка од минати години	-	(1.465)		41	(1.423)
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2023 година				3.467	3.467
Реинвестирана добивка				-	-
Исплатена дивиденда				(543)	(543)
Состојба на 31.12.2023	<u>11.003</u>	<u>224.407</u>	<u>7.458</u>	<u>64.984</u>	<u>307.851</u>

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	2024	2023
I. Готовински тек од оперативни активности	3.822	3.467
Нето добивка/(загуба) по оданочување	(641)	(1.423)
Корекција на добивка од минати години	15.074	14.911
Амортизација на основни средства		
(Зголемување)/Намалување на тековните средства	(136)	(19.530)
Залихи	953	(734)
Побарувања од поврзани друштва	14.872	15.853
Побарувања од купувачи	(38)	1.282
Останати краткорочни побарувања	(492)	296
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	15.158	(2.833)
Вкупно (зголемување)/намалување на тековните средства	15.158	(2.833)
Зголемување/(Намалување) на тековни обврски	(7.942)	(9.723)
Обврски спрема добавувачи	(1.033)	1.194
Обврски за аванси, депозити и кауции	(5.236)	4.891
Останати тековни обврски	(6.457)	4.891
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	(20.667)	1.253
Вкупно зголемување/(намалување) на тековни обврски	12.747	15.375
Вкупно нето готовина од оперативни активности		
II. Готовински тек од инвестициски активности	(24.570)	(17.144)
Набавка на материјални и нематеријални средства	842	1.790
Продажба на материјални и нематеријални средства	-	4.071
Краткорочни финансиски средства	(23.729)	(11.284)
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности		
III. Готовински тек од финансиски активности	1.171	(874)
Долгорочни обврски	11.333	(2.686)
Тековни обврски по заеми и кредити	(1.714)	(543)
Исплатени дивиденди	10.790	(4.103)
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	(193)	(12)
Вкупно нето зголемување/(намалување) на готовината	352	364
Готовина на почетокот од годината	160	352
Готовина на крајот од годината		

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва на 18.02.1974 година.

Основна деловна активност на Друштвото е со шифра 01.210 – Одгледување грозје.

Основачите на Друштвото се наведени во акционерската книга

Вид на акции: обични

Вкупен број на акции: 3.500

Број на акционери : 54

Номинална вредност по акција: ЕУР 51,12

Номинална вредност на капиталот: ЕУР 178.920

Седиштето на Друштвото е лоцирано во с. Долни Дисан, Неготино, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2024 година, Друштвото има 106 вработени (31 декември 2023: 106 вработени).

Со актот за основање на ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан.

Со друштвото раководи претседателот на Управниот одбор Илија Јанчев кој дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со друштвото.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е. во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл. Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2023 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануват.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2024 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањата поради оштетување, доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и инвентарна опрема	2%-10%
Деловен инвентар	5% - 20%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на плански цени. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Друштвото има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати трошоци на работењето" (белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија при пензонирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2023: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

2.26. Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е. побарувања и обврски искажани во странска валута. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се дадени во следниов преглед:

	Во денари	Во денари
валута	2024	2023
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	58,8807	55,6516

(б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Изложеноста на Друштвото на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на раководството кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото. Друштвото располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Друштвото може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешка 4 Приходи од продажба

Опис	2024	2023
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	80.201	88.956
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	64.680	61.423
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	26.848	31.853
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	1.312	3.900
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	1.312	3.900
Вкупно	173.041	186.131

Белешка 5 Останати приходи

Опис	2024	2023
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	59	372
Добивки од продажба на биолошки средства	475	743
Вишоци	11	-
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	27.116	14.186
Останати приходи од работењето	12.369	1.001
Вкупно	40.031	16.302

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	2024	2023
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	36.785	26.968
Трошоци за енергија (за производство)	11.048	11.369
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	2.926	2.826
Трошоци за амбалажа	9.495	11.476
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	584	560
Вкупно	60.838	53.199

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	2024	2023
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	60.364	58.581
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	1.022	3.628
Вкупно	61.387	62.209

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2024	2023
Транспортни услуги	1.990	2.225
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	322	291
Наем - лизинг	2.364	2.398
Останати услуги	1.074	1.042
Вкупно	5.750	5.956

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

	2024	2023
Опис		
Трошоци за репрезентација	442	427
Трошоци за осигурување	6.144	6.586
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	375	401
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	18	27
Останати трошоци на работењето	11.640	14.036
Вкупно	18.618	21.477

Белешка 10 Трошоци за вработените

	2024	2023
Опис		
Плата и надоместоци на плата - бруто	51.695	46.647
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	-	-
Останати трошоци за вработените	1.748	1.609
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	1.411	1.373
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	-	-
Вкупно	54.854	49.630

Белешка 11 Амортизација

	2024	2023
Опис		
Амортизација на градежни објекти	1.566	1.531
Амортизација на постројки и опрема	7.774	9.297
Амортизација на алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	1.921	907
Амортизација на биолошки средства	3.807	3.170
Амортизација на нематеријални средства	6	6
Вкупно	15.074	14.911

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Друштвото нема вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства.

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Друштвото нема резервирања за трошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

	2024	2023
Опис		
Загуби врз основа на расходување и загуба од продажба на биолошки средства	342	407
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	386	307
Останати расходи од работењето	1.562	11.723
Вкупно	2.290	12.437

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 15 Финансиски приходи

	2024	2023
Опис		
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	9	15
Останати финансиски приходи	78	182
Вкупно	86	197

Белешка 16 Финансиски расходи

	2024	2023
Опис		
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1.613	2.133
Вкупно	1.613	2.133

Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Добивката пред оданочување за тековната 2024 година изнесува 4.327 илјади денари. Во претходната 2023 година добивката пред оданочување изнесуваше 4.072 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Друштвото во тековната 2024 година има прикажано добивка пред оданочување во вкупен износ од 4.327 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2024 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2024 година има пресметан данок на добивка во вкупен износ од 505 илјади денари (2023: 605), како што е прикажано во наредната табела:

Опис	2024	2023
Добивка пред оданочување од БУ	4.327	4.072
Непризнати расходи за даночни цели	721	2.055
Даночна основа	5.048	6.078
Намалување на даночната основа	-	(22)
Даночна основа	5.048	6.056
Пресметан Данок на добивка (10% x даночна основа)	505	605
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка по намалување на даночната основа	505	605

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето добивката од редовното работење за деловната 2024 година после оданочување изнесува 3.822 илјади денари. Во претходната 2023 година ова Друштво има остварено нето добивка по оданочување која изнесуваше 3.467 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината

Вкупната сеопфатна добивка за тековната 2024 година изнесува 3.822 илјади денари. Вкупната сеопфатна добивка за претходната 2023 година изнесуваше 3.467 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земји-ште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Нематеријални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2024	3.583	132.827	93.890	45.937	177.836	196	33.953	488.222
Нови набавки	-	-	16.992	47	1.214	-	6.431	24.684
Активирање на инвестиции	-	-	(317)	-	(1.360)	-	(114)	(1.792)
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	3.583	132.827	110.565	45.984	177.690	196	40.270	511.115
Акумулирана депрецијација на 01.01.2024		47.250	46.759	35.157	147.547	187		276.900
Депрецијација 2024		1.566	7.774	1.921	3.807	6		15.074
Расход и продажба		-	(309)	-	(527)	-		(836)
Состојба на 31.12.2024	-	48.816	54.224	37.078	150.827	193	-	291.138
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	3.583	85.577	47.131	10.780	30.289	9	33.953	211.322
Нето сегашна вредност на 31.12.2024	3.583	84.010	56.341	8.906	26.863	3	40.270	219.977

Опис	Земји-ште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Нематеријални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2023	3.583	131.661	79.539	41.120	179.988	196	39.539	475.626
Нови набавки	-	1.166	14.360	6.171	1.034	-	6.581	29.311
Активирање на инвестиции	-	-	(9)	(1.354)	(3.185)	-	(12.167)	(16.716)
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	3.583	132.827	93.890	45.937	177.836	196	33.953	488.222
Акумулирана депрецијација на 01.01.2023		45.719	40.221	34.250	144.377	181		264.748
Депрецијација 2023		1.531	9.297	907	3.170	6		14.911
Расход и продажба		-	(2.759)	-	-	-		(2.759)
Состојба на 31.12.2023	-	47.250	46.759	35.157	147.547	187	-	276.900
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	3.583	85.942	39.318	6.870	35.611	15	39.539	210.878
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	3.583	85.577	47.131	10.780	30.289	9	33.953	211.322

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 22 Залихи

Опис	2024	2023
Залихи на сировини и материјали	15.992	17.341
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.955	2.961
Залиха на недовршено производство и полупроизводи	3.991	3.761
Залиха на готови производи	77.145	76.492
Залиха на трговски стоки	4.258	3.650
Вкупно	104.340	104.205

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	88.888	103.986
Побарувања од купувачи во странство	21.005	20.779
Вкупно	109.893	124.765

Старосна структура на побарувањата:

2024

Опис	до 1 година	до 3 години	над 3 години	над 3 години – стечајни побарувања
Побарувања од купувачи во земјата	22.579	7.248	1.466	57.596
Побарувања од купувачи во странство	1.229	4.479	15.297	-

Друштвото е во постојана комуникација со партнерите за наплата на побарувањата. Во моментот на подготовка на овие финансиски извештаи не може да се направи проценка на степенот на наплатливост на истите. Стечајните побарувања се од Агропин и од Винарска визба Валандово, со приоритетно право на наплата.

2023

Опис	до 1 година	до 3 години	над 3 години	над 3 години – стечајни побарувања
Побарувања од купувачи во земјата	35.925	67.494	568	57.596
Побарувања од купувачи во странство	2.786	3.853	14.139	-

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи

Друштвото нема побарувања за дадени аванси на добавувачи.

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2024	2023
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	38	-
Побарувања од вработените	63	63
Вкупно	101	63

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Друштвото нема краткорочни финансиски средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	2024	2023
Парични средства на трансакциски сметки во денари	62	293
Издвоени парични средства и акредитиви	-	59
Парични средства во благајна	41	-
Девизни сметки	57	-
Вкупно	160	352

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)

Опис	2024	2023
Однапред платени трошоци	803	311
Вкупно	803	311

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	2024	2023
Основна главнина	11.003	11.003
Ревалоризациони резерви	223.766	224.407
Законски, статутарни и останати резерви	7.458	7.458
Акумулирана добивка/(загуба)	64.984	62.060
Добивка/(Загуба) за деловната година	3.822	3.467
Исплатена дивиденда	(1.714)	(543)
Вкупно	309.319	309.352

Белешка 30 Долгорочни обврски

Опис	2024	2023
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	23.661	22.490
Вкупно	23.661	22.490

Кonto	Банка	Кредитна партија	Износ
286101	Стопанска Банка	1-ЛД/20098/00020	262
286102	Стопанска Банка	2-ЛД/21355/00092	1.911
286103	Стопанска Банка	3-ЛД/20330/00001	100
286104	Стопанска Банка	4-ЛД/22315/00046	4.541
286105	Стопанска Банка	5-ЛД/2403600054	9.963
286107	Стопанска Банка	7-ЛД/1892/00008	1.693
286108	Стопанска Банка	8-ЛД/22026/00017	822
286109	Стопанска Банка	9-ЛД/23018/00050	4.369
Вкупно			23.661

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	52.952	61.712
Обврски спрема добавувачи од странство	1.774	954
Вкупно	54.726	62.667

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Старосна структура на обврските:

2024

Опис	до 1 година	до 3 години	над 3 години
Обврски спрема добавувачи во земјата	19.597	32.546	809
Обврски спрема добавувачи од странство	1.762	-	12

2023

Опис	до 1 година	до 3 години	над 3 години
Обврски спрема добавувачи во земјата	33.277	26.594	1.841
Обврски спрема добавувачи од странство	954	-	-

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Опис	2024	2023
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	773	773
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	25	1.058
Вкупно	798	1.831

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	2024	2023
Обврски за данокот на додадена вредност	2.020	2.086
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	279
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.434	1.235
Обврски за персонален данок на доход	47	-
Обврски за данок на имот	2.364	2.398
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.875	2.515
Обврски спрема осигурителни друштва	-	5.461
Обврски спрема осигурителни друштва	-	5.461
Вкупно	8.739	13.974

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Опис	2024	2023
Краткорочни кредити и заеми во земјата	39.909	28.577
Вкупно	39.909	28.577

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Опис	2024	2023
Однапред пресметани трошоци	1	6.458
Вкупно	1	6.458

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Друштвото нема трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности.

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки (белешка 30 и 34).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

37.2 Судски спорови

Со состојба 31.12.2024 година Друштвото не се јавува како странка во судски спорови, ниту како тужител, ниту како тужена страна.

37.3 Даночни обврски

Со состојба 31.12.2024 година во друштвото не е вршена контрола по основ на данок на добивка, данок на додадена вредност и персонален данок на доход, поради што презентираниите даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за кнечни.

Белешка 38 Последователни настани

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан

Претседател на Управен одбор

Илија Јанчев



ДОДАТОК 2

Годишна сметка за 2024 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

ЕМБС: 04020308

Целосно име: Друштво за производство на земјоделски и сточарски
производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	219.977.785,00			211.323.318,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2.812,00			8.680,00
8	-- Останати нематеријални средства	2.812,00			8.680,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	219.973.989,00			211.313.654,00
10	-- Недвижности (011+012)	87.593.597,00			89.159.978,00
11	-- Земјиште	3.583.215,00			3.583.215,00
12	-- Градежни објекти	84.010.382,00			85.576.763,00
13	-- Постројки и опрема	56.340.880,00			47.130.918,00
14	-- Транспортни средства	8.906.398,00			10.780.470,00
16	-- Биолошки средства	26.862.743,00			30.289.366,00
18	-- Материјални средства во подготовка	40.270.371,00			33.952.922,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	984,00			984,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	984,00			984,00
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	984,00			984,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	216.371.807,00			232.213.458,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	104.340.319,00			104.204.586,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	15.991.548,00			17.340.973,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.954.887,00			2.960.539,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	3.990.980,00			3.760.880,00
41	-- Залихи на готови производи	77.145.079,00			76.491.889,00
42	-- Залихи на трговски стоки	4.257.825,00			3.650.305,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	111.871.378,00			127.656.474,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	1.876.527,00			2.828.113,00
47	-- Побарувања од купувачи	109.893.359,00			124.765.197,00

50	-- Побарувања од вработените	63.164,00			63.164,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	38.328,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	160.110,00			352.398,00
60	-- Парични средства	160.110,00			352.398,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	803.026,00			310.941,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	437.152.618,00			443.847.717,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	309.318.914,00			307.851.442,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	11.002.685,00			11.002.685,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	223.766.258,00			224.407.077,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	7.457.911,00			7.457.911,00
72	-- Законски резерви	6.841.389,00			6.841.389,00
74	-- Останати резерви	616.522,00			616.522,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	63.269.769,00			61.516.696,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.822.291,00			3.467.073,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	127.832.454,00			129.538.350,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	23.660.654,00			22.489.597,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	23.660.654,00			22.489.597,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	104.171.800,00			107.048.753,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	54.725.628,00			62.666.725,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	798.289,00			1.831.070,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.480.688,00			1.235.409,00
100	-- Обврски кон вработените	2.874.634,00			2.515.055,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.019.578,00			2.365.150,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци				5.460.771,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	39.909.186,00			28.576.555,00
108	-- Останати краткорочни обврски	2.363.797,00			2.398.018,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.250,00			6.457.925,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	437.152.618,00			443.847.717,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	223.780.607,00			211.130.665,00
202	-- Приходи од продажба	173.586.300,00			186.130.954,00

203	-- Останати приходи	39.485.492,00			16.302.201,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	80.252.769,00			65.557.713,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	81.136.059,00			80.252.769,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	10.708.815,00			8.697.510,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	220.423.213,00			221.950.232,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	60.837.534,00			53.198.778,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	60.405.309,00			58.622.171,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.022.316,00			3.628.072,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.749.527,00			5.955.916,00
212	-- Останати трошоци од работењето	20.029.569,00			22.849.697,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	53.442.343,00			48.256.592,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	34.589.262,00			31.327.040,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	7.386.118,00			6.550.436,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	9.719.248,00			8.769.922,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.747.715,00			1.609.194,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	15.033.203,00			14.869.493,00
222	-- Останати расходи од работењето	3.903.412,00			14.569.513,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	86.455,00			196.791,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	8.858,00			15.175,00
233	-- Останати финансиски приходи	77.597,00			181.616,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	4.327.139,00			4.072.280,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	4.327.139,00			4.072.280,00
252	-- Данок на добивка	504.848,00			605.207,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	3.822.291,00			3.467.073,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	106,00			106,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	3.822.291,00			3.467.073,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	3.822.291,00			3.467.073,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	84.010.382,00			85.576.763,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	24.752.947,00			28.546.132,00

617	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	2.109.796,00			1.743.234,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	146.738.700,00			154.277.954,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	26.847.600,00			31.853.000,00
651	-- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	533.760,00			1.115.750,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	60.837.534,00			53.198.778,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	85.737,00			119.631,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	9.495.235,00			11.475.764,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	261.934,00			322.955,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	210.040,00			199.420,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.154.201,00			1.234.803,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.659.414,00			2.183.394,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	7.233.894,00			7.951.037,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.925.714,00			2.826.128,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	583.924,00			560.080,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.990.376,00			2.224.984,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.747.715,00			1.609.194,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.411.167,00			1.373.079,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	442.142,00			427.337,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	6.143.752,00			6.585.519,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	375.390,00			400.672,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	17.508,00			27.016,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	106,00			106,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4007	- 01.210 - Одгледување грозје	147.752.261,00			
4335	- 46.110 - Посредување во трговијата на големо со земјоделски сировини, живи животни, текстилни сировини и полупроизводи	49.250.754,00			

4391	- 47.270 - Трговија на мало со други прехранбени производи	26.864.047,00			
-------------	---	---------------	--	--	--

Потпишано од:

Ilija Janchev

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.